

20151484184

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ СО ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за прометот со експлозивни материи,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 август 2015 година.

Бр. 08- 3715/1
24 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ СО ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ

Член 1

Во Законот за прометот со експлозивни материи („Службен лист на СФРЈ“ број 30/1985, 6/1989 и 53/1991 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/1993, 66/2007 и 86/2008), во членот 34 став 1 во воведната реченица зборовите: „3.000 до“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице, како и прекршочна санкција забрана на вршење должност со промет на експлозивни материи со времетраење до една година“.

Член 2

Во членот 35 став 1 во воведната реченица зборовите: „3.000 до“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице“.

Член 3

Во членот 36 став 1 во воведната реченица зборовите: „3.000 до“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „30 % од одмерената глоба за правното лице“.

Член 4

Членот 38 се менува и гласи:

„Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.